



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 5 март 1976

Скопје

Број 6

Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

50.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на СРМ на седницата одржана на 25. II. 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна му се простува на:

1. Маир Шукри Адеми, од Лакавица.

II

Неиздржаниот дел од казната се условува за 1 година на:

1. Илија Лазов Давчев, од Неготино,
2. Војо Симе Киевски, од Скопје,
3. Стојан Игно Ивановски, од Скопје.

III

Изречената казна строг затвор се заменува со казна затвор и услови за 3 години на:

1. Илија Никола Велков, од Кавадарци.

IV

Неиздржаниот дел од казната се простува на:

1. Алиу Асан Шерафедин, од с. Г. Речица
2. Петар Димче Цветановски, од Куманово
3. Владимир Неделко Ковачевиќ, од Скопје,
4. Цафер Неби Селими, од с. Порој
5. Магбера Камил Бајрамова, од Скопје
6. Сумер Сулејман Мустафа, од Брисел
7. Нада Глигор Маџиева, од с. Костуринџ.

V

Неиздржаниот дел од казната се намалува за 6 месеци на:

1. Златко Павле Јовановиќ, од Битола.

VI

Изречената казна се намалува за 6 месеци на:

1. Милена Миленко Мемедали, од Тузла.

VII

Изречената казна се условува за 1 година на:

1. Владо Нестор Трифуновски, од Гостивар
2. Веселин Нестор Трифуновски, од Гостивар
3. Санде Дане Донеv, од Валандово
4. Живка Лазо Додевска, од с. Дејловце
5. Лазо Антоније Атанасов, од Свети Николе
6. Тодор Драго Велков, од с. Кованец
7. Ристо Петре Туфекчиев, од с. Ерислија
8. Мијајле Крсте Смилески, од с. Никодин.

VIII

Изречената казна строг затвор се заменува со казна затвор и неиздржаниот дел од казната услови за 1 година на:

1. Глигор Јован Видоевски, од с. Фалише
2. Чедомир Илија Петковски, од Штип.

IX

Изречената казна се условува за 2 години на:

1. Ласте Наум Спасовски, од Скопје.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-143

25 февруари 1976 година
Скопје

Член на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

51.

Врз основа на член 9 од Законот за републичките совети и член 54 од Деловникот на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 25. II. 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. За секретар на Републичкиот совет за односи со странство се именува Томислав Симовски.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-141

25 февруари 1976 година
Скопје

Член на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

52.

Врз основа на член 9 од Законот за републичките совети и член 54 од Деловникот на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 25. II. 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОРЕДОКОТ УТВРДЕН СО УСТАВОТ

1. За секретар на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот се именува Христовски Стефанов Илија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-142
25 февруари 1976 година
Скопје

Член на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

53.

Врз основа на член 68, а во врска со член 52, став 2 и член 15 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во делегатската единица — Општина Берово.

2. Дополнителните избори за избор на делегатот во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе се одржат на 30 март 1976 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а пропишаните рокови ќе течат од 1 март 1976 година.

Бр. 06-669
27 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

54.

Врз основа на член 17 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на ден 29. I. 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПАРИЧЕН ДОДАТОК НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Член 1

Во член 1 став 1 од Одлуката за определување на постојан паричен додаток на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и нивните семејства („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), по зборот „пензијата“ се додаваат зборовите „со додаток кон пензијата“.

Член 2

Во членот 2 став 1 и 2 по зборовите „пензија“ и „пензијата“, се додаваат зборовите „со додаток кон пензијата“.

Член 3

Членот 5 се менува и гласи:

„Износот од 3.000 се усогласува на начин и постапка пропишана за усогласување на старосните пензии, почнувајќи од 1 јануари 1975 година“.

Член 4

Во членот 6 алинеите 2, 3 и 4 се менуваат во алинеја 2 која гласи:

„ — за лица вработени, лица вон работен однос кои примаат надоместок на личен доход за време на привремената спреченост за работа според прописите за здравственото осигурување, за работниците за време на привремената невработеност кои примаат паричен надоместок-општинскиот орган на управата надлежен за работите на борците и воените инвалиди“.

Член 5

Во член 7 став 3 се брише и се додаваат нови ставови 3, 4, 5 и 6 кои гласат:

„Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија им го исплатува паричниот додаток на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и тоа за секој месец за кој пензијата не го достигнала износот на додатокот пропишан со оваа одлука.

Исплатителите на личниот доход им го одредуваат односно исплатуваат како аконтација паричниот додаток на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и тоа за секој месец во кој личниот доход не го достигнал износот на додатокот пропишан со оваа одлука.

Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика им става на располагање потребни средства на исплатителите на постојаниот паричен додаток по пресметката на изминатото како и аконтација за тековното тримесечје во височина од 50% од вкупно исплатениот износ на име постојан паричен додаток во изминатиот пресметковен период. Конечното пресметување за изминатата година ќе се изврши во рок од 15 дена од донесувањето на завршната сметка.

Се овластува републичкиот секретар за здравство и социјална политика да го пропише начинот и обрасците за пресметување на постојаниот паричен додаток“.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-387/1
6 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

55.

Врз основа на член 45 од Законот за архивската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Архивот на Македонија, поради истек на мандатот на:

Митре Инадевски,
Никола Митевски — Жужи,
д-р Данчо Зографски.

II. За членови на Советот на Архивот на Македонија, со мандат од две години, се именуваат:

1. Паскал Митревски, член на Советот на Републиката,
2. Томо Томовски, редовен професор на Филозофско-историскиот факултет — Скопје,

3. Исхан Камили, на работа во Историскиот архив во Тетово.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-403/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

56.

Врз основа на член 17 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Народниот театар во Скопје, поради истек на мандатот на:

м-р Љубомир Варошлија,
Чедо Стојковски,
Најден Настев.

II. За членови на Советот на Народниот театар во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Каменчо Ѓоргов, секретар на Претседателството на СРМ,

2. Михајло Ренцов, на работа во Народната и универзитетска библиотека — Скопје,

3. Емине Адеми, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-404/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

57.

Врз основа на член 22 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Археолошкиот музеј на Македонија, поради истек на мандатот на:

Киро Муратовски,
д-р Константин Петров,
Спасе Спировски.

II. За членови на Советот на Археолошкиот музеј на Македонија, со мандат од две години, се именуваат:

1. Абдулхак Сали, кустос во Заводот за заштита на спомениците на културата и Народниот музеј во Охрид,

2. Наум Шурбановски, на работа во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања — Скопје,

3. Спирко Спирковски, член на Секретаријатот на Претседателството на РК ССРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-405/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

58.

Врз основа на член 22 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Историскиот музеј на Македонија, поради истек на мандатот на:

Дамјан Лепчевски,
Генко Андоновски,
Душко Станимировиќ.

II. За членови на Советот на Историскиот музеј на Македонија, со мандат од две години, се именуваат:

1. Јашар Ибрахими, член на Советот на Републиката,

2. д-р Растислав Терзиевски, виш научен соработник во Институтот за национална историја,

3. Данчо Коложеговски, стручно-политички работник во РК на ССРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-406/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

59.

Врз основа на член 22 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Етнолошкиот музеј на Македонија, поради истек на мандатот на:

Воислав Јакоски,
Благоја Брајановски,
Славка Какуркова.

II. За членови на Советот на Етнолошкиот музеј на Македонија, со мандат од две години, се именуваат:

1. Драган Кузмановски, директор на Гимназијата „Раде Јовчевски — Корчагин“ — Скопје,
2. м-р Бистрица Миркуловска — Крањец, лектор на Филолошки факултет,
3. д-р Александар Матковски, научен советник во Институтот за национална историја.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-407/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

60.

Врз основа на член 22 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Природно-научниот музеј на Македонија, поради истек на мандатот на:

- Бранко Симоновски,
Наум Ристевски,
д-р Анастасија Димовска.

II. За членови на Советот на Природно-научниот музеј на Македонија, со мандат од две години, се именуваат:

1. Трајче Стојковски, советник во Републичкиот секретаријат за култура,
2. Милица Кранго, професор во Гимназијата „Горѓи Димитров“ — Скопје,
3. Ристо Шулевски, стручно-политички работник во Градски комитет на СКМ Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-408/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

61.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Советот на Институтот за фолклор, поради истек на мандат на:

Александар Балабанов.

II. За член на Советот на Институтот за фолклор со мандат од две години, се именува
Арсена Деспотовска, член на Советот на Републиката.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-409/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

62.

Врз основа на член 17 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Македонската филхармонија, поради истек на мандатот на:

- д-р Стефан Георгиевски,
Емине Адеми,
Иван Кондов.

II. За членови на Советот на Македонската филхармонија, со мандат од две години, се именуваат:

1. Жамила Колономос, член на Советот на Републиката,
2. Тома Пулејков, судија на Врховниот суд на Македонија,
3. Нада Димитрова, уредник во Музичката редакција на Радио-телевизија Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-410/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

63.

Врз основа на член 17 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“, поради истек на мандатот на:

- Рада Петрова,
Ајри Османов,
Трајан Пафтировски.

II. За членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“, со мандат од две години, се именуваат:

1. Ристо Попески, наставник во Републичкиот центар за идеолошко-политичко образование и студии Скопје,
2. Митре Марковски, советник во ООЗТ „Скопски саем“,
3. Перо Јовчев, судија на Судот на здружениот труд на Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-411/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

64.

Врз основа на член 7 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН ФИЛМ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје, поради истек на мандатот на:

Глигор Поповски,
Стеван Зорба,
Зора Кантраинска.

II. За членови на Советот на Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје, со мандат од две години се именуваат:

1. Зафир Аговски, самостоен просветен советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето Скопје,
2. Генади Болиновски, уредник во Радио-телевизија Скопје,

3. Николина Царлиева, наставник во Основното училиште „Лазо Трпovski“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-412/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

65.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката бр. 410/79, донесена од управниот одбор на Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски — Мердан“ — Тетекс во Тетово на седницата одржана на 19 септември 1974 година и на Одлуката бр. 182/95, донесена од управниот одбор на комбинатот на 29 април 1975 година, по одржаната јавна расправа на 16 јануари 1976 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) Одлуката бр. 410/79, донесена од управниот одбор на Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски — Мердан“ — Тетекс во Тетово на седницата одржана на 19 септември 1974 година; и

б) Одлуката бр. 182/95, донесена од управниот одбор на Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски — Мердан“ — Тетекс во Тетово на седницата одржана на 29 април 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски — Мердан“ — Тетекс во Тетово на начин определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У. бр. 78/74 од 19 ноември 1975 година поведе постапка за оцену-

вање уставноста и законитоста на одлуките означени во точката 1 на оваа одлука поради тоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На јавната расправа Судот утврди дека: а) оспорените одлуки се донесени од управниот одбор на комбинатот; б) со нив алтернативно е предвидено заменување на седмичниот одмор со паричен надоместок; и в) со одлуките е определено тие да се применуваат ретроактивно.

а) Според членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправниа спогодба ги уредуваат, покрај другото, правата, обврските и одговорностите на работниците во работата. Со оглед на тоа што по влегувањето во сила на овој закон оспорените одлуки ги донел управниот одбор на комбинатот, а не работниците на комбинатот со склучување на самоуправниа спогодба, Судот оцени дека одлуките не се во согласност со членот 4 од означениот сојузен закон. Според мислењето на Судот по влегувањето во сила на означениот сојузен закон за правата и одговорностите на работниците во врска со начинот на утврдување на надоместокот за службен пат одлучуваат самите работници со склучување на самоуправниа спогодба, а не управниот одбор со одлука.

б) Со ставот 2 на член 6 односно 7 од одлуките е предвидено на возачите на товарни возила, кои во празнични денови се испратени на службен пат поради транспорт на стока, да им се признаваат проведените саати на работа но најповеќе од 8 часа во денот или за секој ден да им се дава слободен ден.

Според ставот 4 на член 26 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд работникот има право на седмичен одмор во траење од најмалку 24 часа непрекинато, а ако е неопходно да работи на денот на својот седмичен одмор мора да му се обезбеди за таков одмор еден ден во текот на работната седмица.

Со оглед на тоа што со ставот 2 на член 6 односно 7 од оспорените одлуки е предвидена можност на возачите на товарни возила, кои во празничните денови се испратени на службен пат поради транспорт на стока, седмичниот одмор да им се замени со паричен надоместок, Судот оцени дека овие одредби од одлуките не се во согласност со ставот 4 на член 26 од означениот сојузен закон според кој седмичниот одмор не може да се заменува со паричен надоместок.

в) Во ставот 4 на член 6 односно 7 од одлуките е предвидено одлуките да се применуваат од 1 септември 1974 година односно од 10 април 1975 година.

Според членот 262 од Уставот на СР Македонија законите, другите прописи и општите акти не можат да имаат повратно дејство и само со закон може да се определи одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот интерес утврден при донесувањето на законот, да имаат повратно дејство.

Со оглед на тоа што оспорените одлуки се донесени на 19 септември 1974 година односно на 29 април 1975 година, а со ставот 4 на член 6 односно 7 од одлуките е предвидено дека тие се применуваат од 1 септември 1974 година односно од 10 април 1975 година, Судот оцени дека тие не се во согласност со членот 262 од Уставот на СР Македонија.

На основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У.бр. 78/74
16 јануари 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Груиче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

103.

Врз основа на член 10 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 5/74), Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 3. II. 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕДНАЧЕНИ ЛИЦА СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА ДОДАТОК НА ДЕЦА

Член 1

Во Одлуката за определување на условите под кои на работниците и со нив изедначени лица се обезбедува право на додаток на деца број 08-100/1 од 29 април 1974 година („Службен весник на СРМ“ број 24/74) во член 2 став 1 точка 1 бројката „600“ се заменува со бројката „911“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 89

5 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

104.

Врз основа на член 32 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 5/74), Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

Член 1

Со оваа одлука се определува височината на додатокот на деца во зависност од остварените вкупни приходи на семејството на корисникот и другите услови што се утврдуваат со оваа одлука.

Член 2

Корисниците на правото на додаток на деца во зависност од остварените вкупни приходи во семејството се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството од работен однос не го надминува износот од 684,00 динари месечно, а семејството не остварува никакви други приходи;

II цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството на корисникот изнесува од 684,01 — 790,00 динари месечно;

III цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството на корисникот изнесува од 790,01 — 911,00 динари месечно.

Член 3

Висината на додатокот на деца за корисниците изнесува:

1. За I цензусна група:

— за првото дете	233,00
— за второто дете	214,00
— за третото дете	183,00
— за четвртото дете	152,00
— за секое натамошно дете	133,50

2. За II цензусна група:

— за првото дете	170,50
— за второто дете	155,00
— за третото дете	140,00
— за четвртото дете	125,00
— за секое натамошно дете	100,00

3. За III цензусна група:

— за првото дете	109,00
— за второто дете	103,00
— за третото дете	89,50
— за четвртото дете	78,50
— за секое натамошно дете	70,00

Член 4

За дете кое не е способно за рехабилитација, а не е сместено во установа за социјална заштита, висината на додатокот на деца се определува според член 3 на оваа одлука и се зголемува за 50% повеќе од просечниот износ од додатокот на деца што му припаѓа на корисникот за ова дете.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 87

5 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ГРАД СКОПЈЕ

105.

Врз основа на член 9 и 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 24 од Самоуправната спогодба за основање СИЗ на основното образование на град Скопје („Службен гласник на град Скопје“, бр. 10/74) и член 22 од Статутот на СИЗ на основното образование на Општината на град Скопје, Собранието на СИЗ на основното образование на Општината на град Скопје, на седницата од 26 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на СИЗ за 1976 година и тоа: придонес од личен доход од работен однос, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од

личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, според кои ќе се утврдуваат средствата на СИЗ на основното образование на Општината на град Скопје за финансирање на основната дејност на СИЗ на основното образование за 1976 година.

Стапките на придонесите на изворните приходи на СИЗ за 1976 година изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 3,90;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 5,40;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 6;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 6.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 06-204
27 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
М-р Ристо Попески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СКОПЈЕ

106.

Врз основа на член 21 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на одделни седници на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржани на 26. II. 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците се утврдува на 7,1% и тоа:

- 3,1% за задолжителните видови на здравствената заштита, и
- 4% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,5%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

Бр. 02-8182/1
27 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Крсте Сарцовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА

107.

Врз основа на член 14 став 1 точка 4 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на општествена заштита на децата, а по предлог на Извршниот одбор на Заедницата, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата на својата седница одржана на 29 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА, ЗА 1976 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата.

II

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 0,50%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,25%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 0,50%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 0,50%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 02-185/1
29 декември 1975 година
Струмица

Претседател,
Томе Андреев, с. р.

Ојласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решение Фи. бр. 24/74 од 30. XII. 1974 година, на регистарска влошка бр. 24-00-00 го запиша во судскиот регистар основањето на Земјоделската задруга „Руен“, со седиште во Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на сопствено земјоделско и сточарско производство, како и производство на индивидуалните земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперантски односи; набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини и орудија за потребите на задругата, задругарите и индивидуалните производители; набавка и продажба на сите видови индустриска стока за широка потрошувачка; откуп и промет на сите видови земјоделски и прехранбени артикли, жива стока и сточни производи, како и откуп и пласман на техничко и огревно дрво и градежни материјали; организирање и пружање на угостителски и хотелски услуги; врши трговија

на големо и мало, како и снабдување на населението преку своите магазини и продавници со земјоделски производи, прехранбени артикли и сè-каква индустриска стока за широка потрошувачка, нафта и нафтени деривати; колење на стока и продажба на месо; производство на леб и бели печива; организира и врши штедно — кредитна служба.

Овластување и одговорност на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: потполни и неограничени овластувања и потполна и неограничена одговорност.

Имиња на лицата овластени за потпишување и граници на нивните овластувања: Санде Велинов Костадинов, со потполни и неограничени овластувања.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица за кооперација, со седиште во Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— откуп и промет на сите видови земјоделски производи и прехранбени артикли, жива стока и сточни производи, откуп на кожи, пласман на техничко и огревно дрво, како и градежни материјали; организирање и унапредување на сточарското и земјоделското производство на задругата, како и на кооперантите и на индивидуалните земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперантски односи; откуп и пласман на сите видови растенија, ги врши сите работи во врска со кооперирањето на задругата со индивидуалните земјоделски производители.

2. Колонијална продавница број 2, со седиште во Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови прехранбени производи, млеко и млечни производи, продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци на мало, продажба на бои и лакови, канцелариски материјали, учебници и прибор, парфимерија и козметика, порцелан и емајлирани садови, производи од тутун и кибрит, производи на конзервната индустрија и производи од шеќер и какао.

3. Деловна единица — Колонијална продавница бр. 1, со седиште во село Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови прехранбени производи, трошење на алкохолни и безалкохолни пијалаци, продажба на порцелан и емајлирани садови, продажба на производи од тутун и кибрит, производи од конзервната индустрија и месни производи, јужно овошје и сите видови прехранбени артикли.

4. Деловна единица — Колонијална продавница број 5, со седиште во Делчево.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови колонијални стоки и продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци.

5. Деловна единица број 4, со седиште во Делчево.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови прехранбени производи, трошење на алкохолни и безалкохолни пијалаци на мало, продажба на козметички производи, порцелан и емајлирани садови, продажба на производи од тутун и кибрит, производи од конзервната индустрија и овошје.

6. Деловна единица — Продавница на брашно и сточна храна бр. 1, со седиште во село Каменица.

Предмет на работење:

— продажба на брашно, сточна храна, мелнички производи и семенски стоки.

7. Деловна единица — Продавница за зеленчук и овошје бр. 1, со седиште во село Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови зеленчук и овошје, продажба на производите на конзервната индустрија, производи од тутунската индустрија и кибрит и пакувани прехранбени производи.

8. Деловна единица — Продавница на месо број 1, со седиште во Каменица.

Предмет на работење:

— продажба на месо, производи од месо и преработка на месо.

9. Деловна единица — Магазин на прехранбени и колонијални стоки број 1, со седиште во Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— чување, сместување и продажба на сите видови прехранбени и колонијални стоки.

10. Деловна единица — Колонијална продавница број 3, со седиште во село Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови прехранбени производи, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци на мало, продажба на маст и масла за јадење, парфимериски и козметички производи, порцелан и емајлирани садови, производи од тутун и кибрит, производи од конзервната индустрија, производи од шеќер и какао, млеко, производи од млеко и други прехранбени артикли.

11. Деловна единица — Мешовита продавница број 5, со седиште во село Драмче, Делчевско.

Предмет на работење:

— продажба на текстил, куса, долга и плетена конфекција, каделски и јутени производи, јажарска стока, галантерија, играчки и производи од гума, производи од пластична маса, железарски стоки, селскостопански алати и машини, вештачки ѓубрива и селскостопански производи, средства за заштита на добитокот, бои, лакови и масла, канцелариски материјали, учебници и прибор, парфимериски и козметички производи, храна за добиток, преработки од месо, жито и мелнички производи од жито, семенски стоки, сите животни намирници и куќни потреби, деликатесни производи, производи од шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки од овошје и зеленчук, млеко и производи од млеко, трошење на алкохолни и безалкохолни пијалаци, преработки од тутун и кибрит и градежни материјали.

12. Деловна единица — Продавница за железарија број 3, со седиште во Делчево.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови производи од железно, производи од гума и пластика, бои и лакови, јажарски производи, производи на електричната индустрија, емајлирани садови, производи од стакло, средства за заштита на растенијата, земјоделски машини, земјоделски алатки, училишен прибор, мотори за превоз, велосипеди, чинго, украси и др.

13. Деловна единица — Фурна, со седиште во село Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— производство и продажба на леб и тестени производи.

14. Деловна единица — Текстилна продавница број 1, со седиште во село Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— продажба на текстилни производи, куса, долга и плетена конфекција, галантерија, постелнина и други текстилни производи.

15. Деловна единица — Касапница, со седиште во Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— колење на жива стока и живина за широка потрошувачка и внатрешен промет.

16. Мешовита продавница број 9, со седиште во село Стамер.

Предмет на работење:

— продажба на текстил, конфекција, каделски и јутени производи, јажарска стока, галантерија, селскостопански машини и алати, вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и добитокот, продажба на бои, лакови и масла, канцела-

риски материјали, учебници и ученички прибор, парфимериски и козметички производи, жито и мелнички производи од жито, алкохолни и безалкохолни пијалаци, производи од тутун и кибрит, железарски стоки, производи од гума, пластични маси, сточна храна и др.

17. Деловна единица — Мешовита продавница број 1, со седиште во село Саса, Делчево.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови прехранбени стоки, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, бои и лакови, масла, училишен и канцелариски материјал, производи од конзервната индустрија, шеќер и производи од шеќер, овошје и зеленчук, жито и мелнички производи, средства за заштита на добитокот и растенијата, вештачки ѓубрива, земјоделски машини и алати, стоки на текстилната индустрија, конфекција и др.

18. Деловна единица — Мешовита продавница број 8, со седиште во село Свегор, Делчево.

Предмет на работење:

— продажба на текстил, куса, долга и плетена конфекција, каделски и јутени производи, јажарска стока, галантерија, базарска стока, играчки, обувки, производи од гума и пластична маса, железарски стоки, селскостопански алатки и машини, вештачки ѓубрива и селскостопански производи, средства за заштита на растенијата и добитокот, бои, лакови и масла, канцелариски материјали, учебници и ученички прибор, парфимериски и козметички прибор, жита и мелени производи од жита, семенски стоки, животни намирници и куќни потреби, деликатесни производи, производи од шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки од зеленчук и овошје, млеко и млечни производи, трошење на алкохолни и безалкохолни пијалаци, преработки од тутун и кибрит и градежни материјали.

19. Деловна единица — Мешовита продавница број 4, со седиште во село Бигла, Делчевско.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови прехранбени артикли, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, бои, лакови, масла, канцелариски и училишен материјал, кибрит и др., производи на конзервната индустрија, шеќер, производи од шеќер и производи од тутун, жито и мелнички производи од жито, овошје, средства за заштита на добитокот и растенијата, вештачки ѓубрива, земјоделски машини и алати, стоки од текстилната индустрија, конфекција и др.

20. Деловна единица — Продавница за железарија број 1, со седиште во село Каменица, Делчевско.

Предмет на работење:

Продажба на сите видови производи од железарство, производи од гума и пластика, бои и лакови, јажарски производи, производи на електричната индустрија, емајлирани садови, производи од стакло, средства за заштита на растенијата, земјоделски машини и алати, мотори за превоз, велосипеди, чинго, украси и др. железарски производи.

21. Деловна единица — Ресторан број 1, со седиште во село Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— точење и продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци.

2. Деловна единица — Текстилна продавница број 4, со седиште во Делчево.

Предмет на работење:

— продажба на текстилни производи, кратка стока, метража, конфекција и др.

23. Деловна единица — Бензинска пумпа број 1, со седиште во Делчево.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови нафта и нафтени деривати, резервни делови за моторни возила и разни мазиwa и спрејови.

24. Деловна единица — Бензинска пумпа број 2, со седиште во село Каменица Македонска.

Предмет на работење:

— продажба на нафта и нафтени деривати, автo-делови и гуми.

25. Деловна единица — Текстилна продавница број 3, со седиште во Делчево.

Предмет на работење:

— продажба на текстилни производи, сите видови конфекција, волнени и памучни ткаенини, постелнина, простирки, мушамы, преѓа, производи од синтетика, пластика и кожна конфекција.

26. Деловна единица — Продавница број 5, со седиште во Делчево.

Предмет на работење:

— продажба на текстил, конфекција и трикотажа (кратка стока) волнени и памучни ткаенини, постелнина, мушамы, преѓа, производи од синтетика и кожна конфекција.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 24/75. (146)

Окружниот стопански суд во Штип со решение Фи. бр. 2/74 од 16. XII. 1974 година, на регистарска влошка 2-00-00 ги запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Зрновка“, со седиште во село Зрновци, Кочанско, со следните податоци:

Предмет на работење:

— организација на земјоделско производство на сопствени површини, кооперанти и индивидуални производители;

— кооперативни односи со членовите на задругата и индивидуалните земјоделски производители од сите видови;

— преработка и доработка на сите видови земјоделски производи, откуп и продажба на сите видови земјоделски производи, купување и продажба на големо и мало на сите видови индустриска стока за широката потрошувачка, набавка на големо и продажба на мало на сите видови градежен материјал, вршење на угостителска дејност, набавка на алкохолни пијалаци на големо и продажба на мало, промет со месо, месни производи и скара, производство на цигли и сите видови земјани производи и бетонски блокови, штетно-кредитни работи со кооперанти и индивидуални земјоделски производители.

Овластувања и одговорност на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: неограничено овластување и неограничена и потполна одговорност.

Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања:

Глигор Зафиров Иванов, директор со неограничено застапување и потпишување на задругата и

Ванчо Пантев Глигоров, шеф на сметководството.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Продавница број 7, со седиште во Кочани — Хали.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови прехранбени продукти и земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци.

2. Продавница број 1, со седиште во село Зрновци, Кочанско.

Предмет на работење:

— продажба на прехранбени продукти, алкохолни и безалкохолни пијалаци, земјоделски производи и индустриски стоки и сточна храна.

3. Продавница број 2, со седиште во село Зрновци, Кочанско.

Предмет на работење:

— продажба на сите индустриски производи од железарија, електрични и водоинсталатерски материјали, садови, порцелан, емајлирани стоки, гумени производи, радиоапарати, телевизори, транзистори и велосипеди.

4. Продавница број 2, со седиште во село Зрновци, Кочанско.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови прехранбени и индустриски стоки, сите видови земјоделски и пре-

хранбени производи, мешани индустриски стоки, цигари и алкохолни и безалкохолни пијалаци.

5. Бифе, со седиште во село Зрновици, Кочанско.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, конзерви од сите видови и мезелуци, сите видови цигари и кибрит и шеќерни производи.

6. Ресторан „Зрновка“ со летна бавча, со седиште во Зрновици, Кочанско.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, сувомесни производи, чоколади, бисквити, наполитанки, бонбони и локум и други шеќерни производи, сите видови цигари и кибрит, производство на готвени јадења, печење и продажба на секаков вид скара и сите видови угостителски услуги.

7. Продавница, со седиште во село Мородвис, Кочанско.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови земјоделски производи, продажба на сите видови прехранбени и колонијални стоки, продажба на мешани индустриски стоки, цигари и кибрит.

8. Склад за продажба на градежни материјали на големо и мало, со седиште во Кочани.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови градежни материјали на големо и мало и сите видови водоинсталатерски материјали.

9. Деловна единица — Касапница, со седиште во село Зрновици, Кочанско.

Предмет на работење:

— откуп и продажба на жива стока на големо и мало, кожи, продажба на месо и сувомесни производи, риба и продажба на месо за кебапи.

10. Продавница, со седиште во село Прибачево, Кочанско.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови прехранбени и индустриски стоки, земјоделски производи, мешани индустриски стоки, репроматеријали, сите видови вештачки ѓубрива и препарати, брашно и сточна храна.

11. Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови прехранбени производи, индустриски стоки, сите видови земјоделски производи и прехранбени стоки, мешани индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сите видови цигари и кибрит.

12. Деловна единица — Претставништво, со седиште во Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев“, блок V, градски сид.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови земјоделски производи на големо и мало, набавка на сите видови стоки, како и градежни материјали на големо и мало, посредување со трети лица за сметка на задругата.

13. Деловна единица — Циглана, со седиште во село Зрновици, Кочанско.

Предмет на работење:

— производство на цигли, керамиди, блокови и монтирање.

14. Деловна единица — Штедно-кредитна служба, со седиште во село Зрновици, Кочанско.

Предмет на работење:

— ги врши сите штедно-кредитни работи со членовите на задругата, кооперанти и индивидуални земјоделци.

15. Деловна единица — оризова фабрика со седиште во село Зрновици, Кочанско.

Предмет на работење:

— преработка и доработка на оризова арпа на членовите кооперанти индивидуални земјоделски производители и стопански организации, глазирање и пакување на бел ориз.

16. Деловна единица — Електричен млин, со седиште во село Зрновици, Кочанско.

Предмет на работење:

— преработка на бели житарици, односно сите видови житарици.

17. Деловна единица — Кооперација, со седиште во село Зрновици, Кочанско.

Предмет на работење:

— врши организирање на земјоделското производство, снабдување на индивидуалните земјоделци со репроматеријали, вештачки ѓубрива, квалитетни сорти, семиња, хемиски средства за заштита, услуги со земјоделска механизација, набавка на опрема, приплоден добиток, кредитирање со основни и обртни средства за унапредување на земјоделското производство, организира тов на добиток, врши откуп на сите видови земјоделски производи, крупен и ситен добиток, градинарски производи, овошје, грозје, како и други видови на пазарни вишоци од членовите на задругата — кооперантите и останатите земјоделски производители.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 2/74. (147)

Окружниот стопански суд во Штип со решение Фи. бр. 5/74 од 16. XII. 1974 година, на регистарска влошка 5-00-00 ги запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Галеб“, со седиште во село Тркање, Кочанско, со следните податоци:

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на земјоделското производство на членовите на задругата — кооперанти и другите индивидуални производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи; набавка на репроматеријали, семиња, ѓубрива, хемиски препарати и други заштитни препарати за земјоделското производство; набавка на земјоделски машини и орудија, откуп и продажба на сите земјоделски и сточарски производи и жива стока; врши услуги со земјоделски машини; прибирање на парични средства за штедно-кредитно работење; организирање на земјоделско производство, како и производство на оние земјоделци кои имаат трајно право на користење земја земена под наем и закупнина; откуп и товење на жива стока за потребите на кланицата, организирање на сточарско производство; промет на месо и месни производи; организирање и пружање на угостителски услуги; изработка и продажба на бетонски блокови; трговска купопродажба на стоки за широката потрошувачка и градежни материјали.

Овластувања на организацијата на здружениот труд во правниот промет со трети лица: неограничени овластувања и неограничена и потполна одговорност.

Имиња на лицата овластени за застапување и гранците на нивните овластувања: Спиро Митев, директор со неограничени права за застапување и потпишување и Љубомир Јанев, шеф на сметководството.

Во својот состав задругата ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица — Блокара, со седиште во Кочани.

Предмет на работење:

— производство на бетонски блокови од шлака и песок, како и опализиран туф, продажба на бетонски блокови.

2. Деловна единица — Луштара, со седиште во село Тркање, Кочанско.

Предмет на работење:

— преработка на оризова арпа во бел ориз, глазирање и пакување на бел глазиран ориз.

3. Деловна единица — Машински парк, со седиште во село Тркање, Кочанско.

Предмет на работење:

— врши услуги со трактори, комбајни, превоз на разни стоки со камиони, како и услуги со други земјоделски машини.

4. Деловна единица — Кооперација, со седиште во село Тркање.

Предмет на работење:

— организирање на земјоделско производство на членовите кооперанти и другите индивидуални земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи: набавка на репроматеријали, семиња, ѓубрива, заштитни средства и други хемиски препарати за заштита на земјоделското производство; набавка на машини и орудија наменети за земјоделството, откуп и продажба на земјоделски производи, како и жива стока.

5. Деловна единица — Продавница број 1, со седиште во Кочани.

Предмет на работење:

— промет на месо и месни производи.

6. Деловна единица број 2, со седиште во Кочани.

Предмет на работење:

— промет на месо и месни производи.

7. Продавница број 3, со седиште во Кочани.

Предмет на работење:

— промет на месо и месни производи.

8. Продавница — Бифе, со седиште во с. Тркање — Кочани.

Предмет на работење:

— врши промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци, промет со скара, како и стоки за широка потрошувачка.

9. Деловна единица — Штедно-кредитно работење, со седиште во село Тркање, Кочанско.

Предмет на работење:

— кредитирање на кооперантите, штедно-кредитно работење и склучување на договори за кредитирање.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 5/74 г. (149)

Окружниот стопански суд во Штип со решение Фи. бр. 6/74 од 23. XII. 1974 година, на регистарска влошка 6-00-00 ги запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Кукла“, село Куклиш, Струмичко.

Предмет на работење:

— производство, преработка и доработка и промет на земјоделски производи; вршење услуги на индивидуалните земјоделци со механизација и снабдување со репроматеријали, откуп на земјоделски производи; организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство, како и производството на задругарите и индивидуалните земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи; промет со семениски материјал, ѓубрива и заштитни средства во земјоделството; промет со колонијални и индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и сувомесни производи преку своите продавници; промет и производство на градежен материјал и техничко и огревно дрво; вршење на сите услуги со земјоделски машини, како и транспортни возила, штедно-кредитно работење и вршење на сите услуги, пружање стручна помош во врска со реализацијата и организацијата на земјоделското и сточарското производство.

Овластување и одговорност на организацијата на здружениот труд во правниот промет со трети лица: неограничено овластување и неограничена и потполна одговорност.

Имиња на лицата овластени за потпишување и граници на нивните овластувања: Асен Арламов, директор, со неограничени права за застапување и потпишување и Донев Павле, шеф на сметководството.

Во составот на задругата спаѓаат и следните деловни единици:

1. Деловна единица за Кооперација, со седиште во село Куклиш, Струмичко.

Предмет на работење:

— организирање на земјоделското производство на членовите — кооперанти и другите индивидуални земјоделски производители стапувајќи со нив во кооперативни односи; набавка на репроматеријали, семиња, ѓубрива, заштитни средства и други хемиски препарати за заштита на земјоделското производство; набавка на машини наменети за земјоделското производство; прибирање на парични средства и давање заеми, откуп и продажба на земјоделски производи и жива стока.

2. Деловна единица — Продавница број 1, со седиште во село Куклиш, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на мало со колонијални и индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и сувомесни производи.

3. Деловна единица — Продавница број 2, со седиште во село Куклиш, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на мало со колонијални и индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и сувомесни производи.

4. Деловна единица — Продавница број 3, со седиште во село Куклиш.

Предмет на работење:

— промет на мало со колонијални и индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и сувомесни производи.

5. Деловна единица — Продавница број 4, со седиште во село Гр. Балдовци.

Предмет на работење:

— промет на мало со колонијални и индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и сувомесни производи.

6. Деловна единица број 6 — Бифе, со седиште во село Попчево, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на мало со алкохолни и безалкохолни пијалаци и печење на месни производи на скара.

7. Деловна единица — Продавница бр. 7, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— промет на мало со колонијални и индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи.

8. Деловна единица за промет на мало, со седиште во село Свидовица, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на мало на животни намирници и предмети за кукни потреби, мешани индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци.

9. Деловна единица бр. 9 — Бифе „Горно топче“, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— промет на мало со алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и печење на месни производи на скара.

10. Деловна единица — Продавница бр. 10 „Горно топче“, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— промет со сите колонијални и индустриски стоки на мало, како и алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи.

11. Деловна единица број 11 — Бифе, со седиште во село Костурино, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на мало со алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и печење на месни производи на скара.

12. Деловна единица — Продавница број 5, со седиште во село Попчево.

Предмет на работење:

— промет на мало со колонијални и индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи.

13. Деловна единица за „Откуп на кожа и волна“, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— промет и откуп на сурова кожа и волна.

14. Деловна единица — Откуп на огревно дрво, градежни материјали, железо и др., со седиште во село Попчево, Струмица.

Предмет на работење:

— откуп и продажба на огревно дрво, градежни материјали, железо и др.

15. Деловна единица „Варница“, со седиште во село Раборци.

Предмет на работење:

— производство и продажба на негасена вар.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи.
бр. 6/74. (151)

Окружниот стопански суд во Штип со решение Фи. бр. 9 од 23. XII. 1974 година на регистарската влошка бр. 9-00-00 го запиша во регистарот основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Благој Мучето“, со седиште во село Просениково, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работењето:

— организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство, како и производството на задругарите и индивидуалните земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи;

— производство, преработка и доработка на земјоделски производи; услуги на индивидуалните земјоделски производители со механизација, снабдување со репроматеријали, откуп на земјоделски производи;

— промет со семиња, ѓубрива и други средства во земјоделството;

— промет на сите видови прехранбени и колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи;

— промет на градежен материјал и техничко и огревно дрво;

— вршење на сите услуги со земјоделски машини како и транспортни возила;

— штедно-кредитно работење;

— вршење на сите услуги и пружање на стручна помош во врска со организација и реализација на земјоделско и сточарско производство.

Овластувања и одговорност на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: неограничено овластување и неограничена и потполна одговорност.

Имиња и занимања на лица овластени за застапување и потпишување на организацијата на здружен труд: Благој Ѓорѓиев, директор, со неограничени права за застапување и потпишување на задругата и Јанко Палифров, шеф на сметководство.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица за кооперација, со седиште во село Просениково, Струмичко.

Предмет на работење:

— организирање на земјоделско производство со членовите — кооперанти и други земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи;

— набавка на репроматеријали, семиња, ѓубрива, заштитни и други хемиски препарати за заштита на земјоделското производство;

— прибирање на парични средства и давање зајмови;

— откуп и продажба на земјоделски производи и жива стока.

2. Деловна единица — Продавница бр. 1, со седиште во село Просениково, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на сите видови прехранбени и колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи.

3. Деловна единица — Продавница бр. 2, со седиште во село Чанаклија, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на сите видови прехранбени и колонијални стоки;

— алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи.

4. Деловна единица — Продавница бр. 3, со седиште во с. Нова Маала, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на сите видови прехранбени артикли и колонијална стока, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи.

5. Деловна единица — Продавница бр. 4, со седиште во с. Просениково, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на сите видови прехранбени и колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи.

6. Деловна единица — Продавница бр. 5 со седиште во с. Нивичино, Струмица.

Предмет на работење:

— промет на сите видови прехранбени и колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи.

7. Деловна единица — Продавница бр. 6 со седиште во село Ново Добрејци.

Предмет на работење:

— промет на сите видови прехранбени и колонијални стоки и алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи.

8. Деловна единица — Продавница бр. 7, со седиште во с. Сушево, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на прехранбени и колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи.
бр. 9/74. (153)

Окружниот стопански суд во Штип со решение Фи. бр. 18/74 од 24. XII. 1974 година, на регистарската влошка бр. 18 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Слога“ — село Боријево, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— унапредување на земјоделското производство на сопствените капацитети и кај индивидуалните земјоделски производители; развивање на сточарството, живинарството и др.; набавка на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за потребите на задругата и индивидуалните производители; снабдување на индивидуалните производители со сите видови прехранбени, колонијални, индустриски стоки, како и друга стока за широката потрошувачка; откуп на земјоделски и сточарски производи и жива стока, откуп и преработка и продажба на техничко и огревно дрво и градежни материјали; организира изработка, откуп и продажба на домашни ракотворби, врши услуги на индивидуалните земјоделци со земјоделска механизација и пружа стручна помош во врска со унапредувањето на земјоделството, сточарството и другите дејности, организира угостителство и врши продажба на стоки за потребите на индивидуалните производители и другите потрошувачи, организира штедно-кредитно работење, прибирање парични средства и давање зајмови на индивидуалните земјоделци; трговија на големо и мало преку свои деловни единици.

Во правниот промет со трети лица задругата има потполна и неограничена одговорност. Трајков Стефчо, директор, потполно и неограничено ја потпишува и застапува задругата и Томов Костадин, шеф на сметководството.

Задругата е основана со одлука на Основачкото собрание на индивидуалните земјоделски производители од село Боријево, Струмичко, број 150 од 22. XII. 1974 година.

Земјоделската задруга „Слога“ — село Боријево, Струмичко, во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица кооперација, со седиште во село Боријево, Струмичко.

Предмет на работење:

— организира унапредување на земјоделското производство, сточарството и другите дејности на индивидуалните земјоделски производители — кооперанти, врши набавка и ги снабдува земјоделските производители со семиња, вештачки ѓубрива, репроматеријали и средства за заштита на растенијата, набавка на земјоделска механизација и орудија; врши откуп на сите видови земјоделски производи, сточарски производи, жива стока и други пазарни вишоци од индивидуалните земјоделски производители; врши откуп, преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи; организира изработка на домашни ракотворби, ги откупува и натаму реализира; врши услуги на индивидуалните земјоделци со земјоделска механизација во обработката на површините и прибирање на земјоделското производство, како и услуги со сопствените транспортни средства и друго.

2. Деловна единица — Продавница број 2, со седиште во село Боријево.

Предмет на работење:

— врши продажба на земјоделски, сточарски и други производи, како и продажба на прехранбени, колонијални, индустриски и други стоки за широката потрошувачка, врши продажба на цигари, кибрит, алкохолни и безалкохолни пијалаци и др.

3. Деловна единица — Продавница број 3, со седиште во село Боријево.

Предмет на работење:

— исто како деловната единица број 2.

4. Деловна единица комерцијална служба на големо и мало, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— откуп и продажба на земјоделски, сточарски и прехранбени производи, како и жива стока на големо и мало, откуп, преработка и продажба на техничко и огревно дрво и градежни материјали, набавка на земјоделска механизација и орудија, како и транспортни средства за потребите на задругата и снабдување на индивидуалните земјоделци; врши промет на стоки на големо и мало, транзит и посредување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 18/64. (161)

Окружниот стопански суд во Штип со решение Фи. бр. 22/74 од 26. XII. 1974 година, на регистарската влошка бр. 22-00-00 ги запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Санто Ѓорѓијев“ со седиште во село Аргулица, Штипско, со следните податоци:

Предмет на работење:

— организирација и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство, како и производството на задругарите, индивидуалните земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи; набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за потребите на задругата, задругарите, индивидуалните производители и на сите видови индустриска стока за широка потрошувачка и средства за заштита на растенијата и добитокот; откуп и промет на сите видови земјоделски, прехранбени артикли, жива стока и сточни производи, преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи; откуп, преработка и пласман на огревно, техничко дрво и градежни материјали, изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби, убирање на парични средства и давање на заеми (штедно-кредитно работење); организирање и пружање на угостителски и хотелски услуги; вршење на сите услуги и пружање на стручна помош во врска со организацијата и унапредувањето на земјоделството и сточарското производство.

Овластувања на организацијата на здружениот труд во правниот промет со трети лица: потполно и неограничено овластување и потполно одговорност.

Стоилко Димитровски, директор има потполно и неограничено овластување во застапувањето и потпишувањето на организацијата и Трајко Филипов, шеф на сметководството.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица — Кооперација, со седиште во село Аргулица, Штипско.

Предмет на работење:

— организира земјоделско, овоштарско, лозарско и сточарско производство на имотите на членовите на задругата и на други индивидуални земјоделски производители; врши услуги со земјоделски машини и друга механизација на имотите од членовите на задругата и другите индивидуални производители со кои стапуваат во кооперативни односи; врши преработка и доработка на земјоделски, сточарски и други производи и ги пласира на пазарот; врши откуп и пласман на сите земјоделски, овоштарски, сточарски и други производи со членовите на задругата и индивидуалните производители, кредитира планови на задругата и другите земјоделски производители со добиток, земјоделска механизација, алати и градежни — стопански објекти; ги снабдува членовите на задругата и другите индивидуални земјоделци со репроматеријали (вештачки ѓубрива, семиња и средства за заштита на растенијата и добитокот), како и со земјоделска механизација и други земјоделски алати и делови.

2. Деловна единица — Продавница за мешана стока, со седиште во село Аргулица, Штипско.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока од широка потрошувачка, прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни производи, цигари и кибрит и градежен материјал.

3. Деловна единица — Продавница за електрични, разладни и други уреди, со седиште во село Аргулица, Штипско.

Предмет на работење:

— продажба на електрични и разладни уреди, железарија, резервни делови за земјоделски машини, средства за заштита на растенијата и земјоделски машини.

4. Деловна единица — Ресторан, со седиште во село Аргулица, Штипско.

Предмет на работење:

— крмење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, мезелуци, готвење на јадења, спремање скара, продажба на цигари, кибрит и леб.

5. Деловна единица — Продавница со седиште во село Црвулево, Штипско.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока од широка потрошувачка, прехранбени продукти, алкохолни и безалкохолни пијалаци, цигари и кибрит, брашно и сточна храна.

6. Деловна единица — Продавница, со седиште во с. Козјак, Штипско.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока за широка потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пијалаци, цигари и кибрит.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 22/74. (167)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 10/74 од 23. XII. 1974 година, на регистарската влошка бр. 10-00-00 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Единство“, со седиште во село Ново Село, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на земјоделското и сточарското производство, како сопственото така и на индивидуалните производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи;

— набавка и продажба на репроматеријали;

— откуп и промет на сите видови земјоделски и прехранбени артикли, жива стока и сточни производи;

— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи;

— производство, откуп и преработка на тутун;

— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби;

— штедно-кредитна служба;

— обавување кланична дејност, пружање транспортни услуги на кооперантите и индивидуалните земјоделски производители;

— вршење на сите услуги и пружање на стручна помош во врска со организацијата и унапредувањето на земјоделското и сточарското производство;

— набавка и продажба на индустриска стока и стока за широката потрошувачка;

— организирање и пружање на угостителски и хотелски услуги;

— набавка и продажба на нафта и нафтни деривати;

— откуп, преработка и пласман на огревно и техничко дрво и градежен материјал.

Овластувања на задругата во правниот промет на трети лица: неограничено овластување и неограничена и потполна одговорност.

Имиња на лица овластени за застапување и потпишување на задругата: Павлов Христо, директор, неограничено ја застапува и потпишува задругата, Јакушев Наке, шеф на сметководството и Божинов Бошко, благајник.

Задругата е основана со одлуката на Основачкото собрание на индивидуалните земјоделски производители, број 03-1484 од 17. XII. 1974 година.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица — Продавница за месо број 1, со седиште во село Ново Село, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на месо, риба и месни производи.

2. Деловна единица — Продавница за месо број 2, со седиште во Струмица, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 3.

Предмет на работење:

— продажба на риба, месо и месни производи.

3. Деловна единица — ресторан со кујна, со седиште во село Ново Село, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на алкохолни и безалкохолни пивади со пружање угостителски услуги (сервирање на храна и сл.).

4. Деловна единица — Продавница број 12, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

5. Деловна единица — Продавница број 11, со седиште во село Велуса, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

6. Деловна единица — Продавница број 10, со седиште во село Ново Коњарево, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

7. Деловна единица — Продавница број 9, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

8. Деловна единица — Продавница број 8, со седиште во село Робово, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

9. Деловна единица — Продавница број 7, со седиште во село Турново, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

10. Деловна единица — Продавница број 6, со седиште во село Босилово, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

11. Деловна единица — Продавница број 5, со седиште во село Сушица, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

12. Деловна единица — Продавница број 4, со седиште во село Мокрино, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

13. Деловна единица — Продавница број 3, со седиште во село Мокрино, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

14. Деловна единица — Продавница број 2, со седиште во село Ново Село, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

15. Деловна единица — Продавница број 1, со седиште во село Ново Село, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка.

16. Деловна единица за кооперација, со седиште во село Ново Село, Струмичко.

Предмет на работење:

— организирање на земјоделското производство со членовите кооперанти и други земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперантски односи;

— набавка на репроматеријали, семиња, ѓубрива, заштитни и други хемиски препарати за заштита на земјоделското производство;

— прибирање парични средства и давање заеми;

— откуп и продажба на земјоделски производи и жива стока;

— откуп и преработка на тутун и негово производство.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 10/74.

(154)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 11/74 од 23. XII. 1974 година, на регистарска вложка 11-00-00 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Тронега“ од село Старо Коњарево, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на земјоделското и сточарското производство, како и производството на задругата и индивидуалните производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи; набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за потребите на задругата и индивидуалните производители, на сите видови индустриска стока за широката потрошувачка, откуп и промет со сите видови земјоделски и прехранбени артикли, жива стока и сточни производи; преработка на земјоделски и сточарски производи; откуп и преработка на техничко, огревно дрво и градежни материјали; изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби; прибирање парични средства и давање на заеми; организирање и пружање на хотелско-угостителски услуги, како и вршење на сите услуги и пружање стручна помош во врска со организацијата на земјоделското производство и сточарството.

Овластувања и одговорност на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: потполна и неограничена одговорност и потполно и неограничено овластување.

Имиња на лицата овластени за потпишување и границите на нивните овластувања: Санде Андонов, директор, со потполно и неограничено овла-

стување за застапување и потпишување и Костадин Аризанов, шеф на сметководството, потпишува финансиски документи.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица — Продавница број 1, со седиште во село Старо Коњарево, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на мало на мешани стоки, електроуреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гумени и пластични производи и др.

2. Деловна единица — Продавница број 2, со седиште во село Ново Коњарево, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на мало на мешана стока, електроуреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гумени, пластични производи и др.

3. Деловна единица — Продавница бр. 3, со седиште во село Дражево, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на мало на мешани стоки, електроуреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гумени и пластични производи и др.

4. Деловна единица — Крчма, со седиште во село Смоларе, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, сите видови сувомесни и конзервни производи, сите видови на шеќерни производи, како и сите видови цигари и кибрит.

5. Деловна единица — Кооперација, со седиште во село Старо Коњарево, Струмичко.

Предмет на работење:

— го организира и унапредува земјоделското производство, сточарството и другите дејности на индивидуалниот сектор, ги снабдува индивидуалните земјоделци со семиња, репроматеријали, приплоден добиток и др., врши откуп од индивидуалните земјоделци на земјоделски производи, жива стока и сточарски производи, како и други пазарни вишоци што ги произведуваат индивидуалните земјоделски производители.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 11/74. (155)

Советот на Болницата за нервни и душевни болести, с. Бардовци — Скопје,

распишува

КОНКУРС

за пополнување на три работни места со неполно работно време и тоа:

1. Лекар специјалист — офталмолог 1
2. Лекар специјалист — рентгенолог 1
3. Виши рентген техничар 1

Услови:

Кандидатите со пријавата да приложат согласност од органот на самоуправувањето на работната организација каде што се вработени со полно работно време дека им одобрува да работат со неполно работно време во друга работна организација и писмена изјава дека не работат дополнително во друга работна организација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (49)

СОДРЖИНА

Страна

50. Одлука за помилување на осудени лица 105
51. Одлука за именување секретар на Републичкиот совет за односи со странство — — — — — 105

52. Одлука за именување на секретар на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот — — — — 105
53. Решение за распишување на дополнителни избори за избор на делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — 106
54. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на постојан паричен додаток на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и нивните семејства — — — — — 106
55. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Архивот на Македонија — — — — — 106
56. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Народниот театар во Скопје — — — — — 107
57. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Археолошкиот музеј на Македонија — — — — — 107
58. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Историскиот музеј на Македонија — — — — — 107
59. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Етнологскиот музеј на Македонија — — — — — 107
60. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Природно-научниот музеј на Македонија — — — — — 108
61. Решение за утврдување престанување на функцијата член и за именување член на Советот на Институтот за фолклор — 108
62. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Македонската филхармонија — — — — — 108
63. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — — — — — 108
64. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје — 109
65. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 78/74 од 16 јануари 1976 година — 109

Општи акти на самоуправните интересни заедници

103. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на условите под кои на работниците и со нив изедначени лица се обезбедува право на додаток на деца — — — — — 110
104. Одлука за определување висината на додатокот на деца — — — — — 110
105. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работните луѓе на СИЗ на основното образование на Општината на град Скопје за 1976 година — — — — — 110
106. Одлука за утврдување на височината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците — — — 111
107. Одлука за утврдување стапки на придонесите од личните доходи на граѓаните на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица, за 1976 година — — 111

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излегоа од печат

З Б И Р К А НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Збирката ги содржи, покрај предговор, сите одлуки од судската практика на Врховниот суд на Македонија за десетогодишен период заклучно со 1974 година.

Материјата е систематизирана по области во три дела:

- одлуки од судската практика по кривично право,
- одлуки од судската практика по граѓанско право,
- одлуки од судската практика по управни спорови.

Кон збирката е даден и регистар на поимите.

Оваа збирка може многу корисно да им послужи во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на здружениот труд, и на другите организации во уедначување на судската и управната практика.

Цената е 150 динари.

З А К О Н ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО

со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите

Збирката содржи, покрај републичкиот Закон, и делови од сојузниот Закон за наследувањето што се во важност.

Збирката има за цел да го олесни користењето на Законот за наследувањето, кој спаѓа меѓу првите закони од новата проширена надлежност на републиките со новата содржина и суштина на југословенскиот федерализам. Со објаснувањата и со приказот на судската практика, како и со регистарот на поимите, Збирката претставува една вообличена целина од овој вид, која ќе им послужи како прилично помагало на судовите и другите правосудни и заинтересирани органи, на работните организации, на адвокатите и на сите други што на непосреден или посреден начин пројавуваат интерес за проблемите на наследувањето.

Збирката ја приготвил: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија; судската практика ја средила: Миро слава Каличанин, советник во Републичкиот секретаријат за правосудство.

Рецензија и предговор д-р Ѓорѓи Паца, републички секретар за правосудство.
Цената е 42 динари.

Д Е Л О В Н И К НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Овој нов деловник е донесен од Собранието на СРМ при крајот на минатата година, а објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 37/75.

Со Деловникот се утврдуваат правилата за работа и организација на Собранието на СР Македонија, неговите собори, како и на работните тела на Собранието и на соборите.

Цената на збирката е 25 динари.

Се наоѓа во печат:

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

Збирката ги содржи: Закон за бракот, Закон за односите на родителите и децата, Закон за посвојување, Правилник за начинот на водење евиденција за посвоените лица и за определување на документи за посвојувањето, Закон за старателство, Закон за личното име, Закон за прогласување на исчезнати лица за умрени и за докажување смртта, Закон за матичните книги, Упатство за водење на матичните книги, предговор и предметен регистар.

Целта на збирката е да ја олесни примената на законите и другите прописи. Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што ги решаваат проблемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите на управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите, како и на граѓаните и студентите.

Збирката ја приготвил: д-р Миле Хади Василев-Вардарски, професор на Правниот факултет во Скопје.

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија:

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАЊЕНАТА ОБЛАСТ

Цена на збирката е 30 динари.

ЗБИРКА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања.

Збирката има 650 страници во дво бојна корица.

Цена на збирката е 120 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА на Уставниот суд на Македонија

Цена на збирката е 50 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ за изборниот систем во организациите на здружениот труд (избор на работнички совети, други органи на управување и директори), со објаснувања и образци.

Цена на збирката е 45 динари.

Порачки прима Претплатната служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фак. 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 10а.
Пошт. фак. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски, Жиро-сметка број 40100-601-128
кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје